

## СИЛНА ПОЛИТИЧКА ПОДДРШКА ЗА МАКЕДОНИЈА

Американскиот претседател Џорџ Буш од Самитот на НАТО во Рига испрати силна политичка поддршка за Македонија и за другите две земји од Јадранската група.

"Се надевам дека Алијансата во 2008 година ќе може да им понуди членство на Хрватска, на Македонија и на Албанија", истакна Буш.

Македонија ќе треба да ги заврши сите обврски и да покаже резултат ако сака во 2008 година да се најде меѓу земјите кои ќе добијат покана за

членство во НАТО. Според неофицијалните информации од Рига, се најавува дека трите земји од Јадранската група - Македонија, Хрватска и Албанија - ќе бидат спомнати по азбучен ред, а за секоја земја одделно ќе биде спомнато што направила досега и што треба да направи за да биде подготвена за членство.

## ПРВА ПРИПЕЈД ПРОГРАМА ЗА ДОВЕРБА ОД Т-МОБИЛЕ

Т-Мобиле Македонија од 24 ноември 2006 година прв пат во Македонија воведува програма за доверба за своите припејд корисници - Припејд + Клуб. Програмата предвидува бонус како кредит за разговори секој месец за сите регистрирани членови на Припејд + Клуб или, пак, акумулирање на бонусот, со што корисникот добива попуст при купување нов телефон.

Корисниците можат да се регистрираат како членови на Припејд + Клубот на бесплатниот број 070 142 614 или со испраќање СМС порака. Т-Мобиле Македонија, во рамките на програмата за доверба, ги награди своите најстари пет припејд корисници со припејд пакет Sony Ericsson K 610 i.

Т-Мобиле веќе регистрираше 930.000 претплатници.



## ПРЕМИЕРНО "ДЕМОНОТ ОД ДЕБАР МААЛО"



По текст на Горан Стефановски, а во режија на Слободан Унковски, во Драмскиот театар премиерно беше изведена претставата "Демонот од Дебар маало". Со оваа претстава Драмски театар го почна одбележувањето на 60-годишнината од постоењето. Во трагикомедијата, која ги постави прашањата за уништувањето на традицијата, желбата да не се избрише минатото и низа други актуелни општествени проблеми, играат Јовица Михајловски, Драган Спасов, Дејан Лилик, Сашо Тасевски, Диме Илиев, Јелена Жугиќ, Марин Бабиќ, Јелена Јованова. Костимите ги направи Јелена Проковиќ, а сценографијата е на Мета Хочева, словенечки уметници, со кои Унковски често соработува.

Спасов, Дејан Лилик, Сашо Тасевски, Диме Илиев, Јелена Жугиќ, Марин Бабиќ, Јелена Јованова. Костимите ги направи Јелена Проковиќ, а сценографијата е на Мета Хочева, словенечки уметници, со кои Унковски често соработува.

## МАКЕДОНСКА КУЌА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Пет невладини организации-членки неодамна го претставија проектот "Куќата за човекови права на Македонија".



Куќата која е дел од меѓународната мрежа "Human Rights House Network" претставува сојуз на невладини организации, кои се здружуваат за заеднички настап во промоција и заштита на човековите права. Основачи на "Куќата" се Прва детска амбасада во светот - Меѓаши, Хелсиншки комитет за човекови права во Република Македонија, Македонски центар за женски права - Шелтер центар, Асоцијација за демократски иницијативи, г. Шпенд Имери - претседател и Полио Плус - Движење против хендикеп.

## МАКЕДОНИЈА ВО ЕУ?

Позицијата на Македонија во ЕУ, наместо да се подобрува, оди по надолна линија. Впечаток е дека Европската комисија го губи ентузијазмот во однос на нас, дека е изморена од повторување на истиот рефрен. Комесарот за проширување, Оли Рен, без многу ентузијазам пред неколку дена кратко изјави дека земјата потрошила многу енергија на изборите и време е да се врати на работа. Земјата е главниот виновник што оваа перспектива за Македонија се оддалечува и би било навистина невкусно да се обвинуваат ЕУ и нејзината криза за нашиот сопствен неуспех.

**ИСПРАТИ СМС**  **КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК**

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина\*: **POD 075XXXXXX** каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.
2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.
3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

**СМС ПОДАРОК** услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ  
\*со празно место, како во примерот

**ИСПРАТИ СМС НА**  
**075 14 14 42**  
20 ДЕН. + 18% ДДВ

**СОНОВНИК**

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина\*: **SON** помн  
Толкувањето го добиваш веднаш.  
\*со празно место како во примерот

## ПРОДОЛЖУВА БОРБАТА НА ОМО "ИЛИНДЕН" ПИРИН

Претставниците на ОМО "Илинден" ПИРИН, организацијата на Македонците од Бугарија, ќе заминат во Брисел за да дадат дополнителни аргументи за правото да се регистрираат како политичка партија. Тие ќе имаат средби со пратениците во Европскиот парламент во пресрет на планираната седница, на која ќе се гласа за предложениот амандман со кој се бара од Бугарија да им го овозможи тоа право.



Амандманот со кој од Бугарија се бара да ја регистрира партијата на Македонците го поднесе пратеничката група на Зелените во Европарламентот. Тие се повикаа на одлуката на Судот за човекови права од Стразбур, кој ја осудил


Бугарија за кршење на правата на граѓаните на политичко организирање. Шансите за усвојување на амандманот се минимални затоа што другите поголеми пратенички групи нема да гласаат за него. Дел од одговорноста за оваа ситуација носат македонските пратеници, кои со ниту една постапка не им дадоа поддршка на своите европски колеги. Додека бугарските пратеници деноноќно пишуваа писма, телефонираа и се состануваа со своите европски колеги за да ги убедат дека до регистрација на македонската партија во Бугарија не смее да дојде, македонските народни избраници никаде не се појавија.

## ДОБИТНИК НА НАГРАДА НА РИО ТИНТО

Тринаесетгодишниот Бобан Ѓороски со македонско потекло, во "Дарамалан" колеџот во Канбера, Австралија, е еден од победниците на престижниот натпревар на ниво на Австралија во природни науки под покровителство на Рио Тинто (Rio Tinto Big Science Competition).

Тој постигна перфектен резултат (100 отсто) во категоријата јуниори (7 и 8 одделение). Овој натпревар ги предизвикува учениците на критично размислување и решавање проблеми во различен научен контекст.

На 24 ноември 2006 година во "Power House", Музејот на техника и дизајн во Сиднеј, на пригодна свеченост наградата му ја врачиле Dr. Paul Willis, водителот на познатата ТВ-научна емисија Catalyst на ABC (Australian Broadcasting Corporation) каналот и д-р Colin Nexhip - главен советник во Рио Тинто - група за техничко совршенство (Principal Advisor - Rio Tinto Technical Excellence Group).



Професор Ванче Стојчев е автор на книгата "Воена историја на Македонија", на англиски јазик "Military history of Macedonia". Оваа книга има 777 страници, поделена е на два дела од кои првиот е текстуален, а во вториот има воени карти (136 карти и мапи во боја). Во првиот дел, две глави му се посветени на античкиот период, две на средновековна Македонија, а 8 за периодот на создавањето на Османлиската империја на македонски простори сè до 1948 година кога завршува Граѓанската војна во Грција.



Воената историја на Македонија се одвивала речиси на секој дел на територијата на Македонија, одвојено на неа војувале речиси сите соседни држави, цркви и војските на големите сили. Книгата е збогатена со индекси на лични, околу 2.170 и 1.850 географски поими, речник на помалку познати поими од војната терминологија, како и турцизми.

Цена: 3.200 денари + ПТТ трошоци  
Европа: 52 евра + 10 евра ПТТ трошоци  
САД: 62 долара + 28 долари ПТТ трошоци



Книгата "Превенција од злоупотреба на дрогата" од д-р Стефан Буџакоски, на илустративен и уверлив начин покажува дека злоупотребата на дрогата е најтешкото, најопасното и најсложеното зло. Преку обработката на нарко криминалитетот, чии носители се професионални деликвенти, јасно се изразени сите карактеристики на злоупотребата на дрогата.

Во делото авторот ги вградил своите долгогодишни сознанија и полициски искуства, при што дава репрезентативна слика базирана врз научно-истражувачката работа, која е рефлексивна на современата криминалистичка мисла и практика.

Цена: 400 денари + ПТТ трошоци  
Европа: 7 евра + 5 евра ПТТ трошоци  
САД: 8 долари + 10,5 долари ПТТ трошоци

Овие книги можат да се порачаат во Редакцијата "Македонско сонце" на тел: ++389 2 3130 137 и факс: ++389 2 3130 377 или на адреса: ул. "Ленинова" бр. 87 1000 Скопје